



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА
NDËRMARRJE PUBLIKE
RADIOFIZIONI NACIONAL
СКОПЈЕ - ШКУР

Примено: Редовно:	28.06.2021		
Орг. Едини. Нпр. Орг.	Број №	Почеток Спокој	Вредност Вира
037	81311		

ЈП Национална Радиодифузија - Скопје

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2020 година
и

**Извештај на независните
ревизори**

A member of

mgeworldwide

Содржина	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Извештај за финансиска состојба	7
- Извештај за сеопфатна добивка	8
- Извештај за промените во капиталот	9
- Извештај за паричните текови	10
- Белешки кон финансиските извештаи	11
- Прилози	

До:
Раководството на
ЈП Национална Радиодифузија Скопје

Извештај на независните ревизори

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на „ЈП Национална Радиодифузија“ Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2020 година и Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Основа за мислење со резерва

Како што е објавено во Белешката 5 кон придружните финансиски извештаи, нето евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година изнесува 529.432 илјади Денари. Ставките на недвижностите, постројките и опремата набавени во периодот пред 2005 година, се иницијално евидентирани по нивната историска набавна вредност намалена за соодветната акумулирана амортизација и последователно, на крајот на секој пресметковен период, ревалоризирани, со примена на официјално објавени индекси за ревалоризација, врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и акумулирана амортизација. Ефектите од ревалоризацијата се иницијално евидентирани како ревалоризациона резерва во рамките на капиталот на Друштвото, а последователно прекнижени на сметката на акумулираните добивки. Ваквото прекнижување не е во согласност со прифатените сметководствени политики, кои бараат ревалоризационите резерви да се признаваат се до моментот на престанок на признавањето на средството или групата на средства на кои се однесуваат.

Понатаму, ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата по пат на индексирање не е во согласност со прифатената сметководствена политика за нивно последователно признавање која бара овие средства да бидат признаени според нивната историска набавна вредност намалена за соодветната исправка на вредност или пак како дозволен алтернативен пристап, според нивната објективна вредност која претставува пазарна вредност утврдена врз основа на резултатите од претходно извршена проценка од страна на независни професионални проценители.

Освен тоа, прифатената сметководствена политика за проверка на нефинансиските средства од потенцијално оштетување, опишана подетално во Белешка 2.4 кон овие финансиски извештаи, бара Друштвото на крајот на секој пресметковен период, да направи проценка на можното оштетување на своите материјални средства и доколку се идентификувани такви случаи, на ниво на т.н. единици кои генерираат парични текови, да ја утврди и евидентира веднаш како оштетување разликата помеѓу евидентираната и употребната или нето продажната вредност. Врз основа на спроведените ревизорски процедури ние не стекнавме достатни и соодветни докази дека ваква проценка е извршена на датумот на известување.

Поради природата и комплексноста на овие средства, ние не бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и со разумна сигурност да утврдиме дали се потребни корекции на евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата на датумот на известување.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Понатаму како што е објавено во Белешка 5 кон придружните финансиски извештаи и врз основа на спроведените испитувања на расположливата изворна документација поврзана со ставките на недвижностите, ние констатиравме дека Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година има евидентирано земјиште во износ од 218.891 илјади Денари. Согласно имотно-правната документација, Друштвото има добиено земјиште на користење од страна на државата, но не и сопственост на истото, ниту пак Друштвото има покренато постапка за откуп или трансформација со што нема извршено усогласување на фактичката со евидентираната состојба на овие средства според регистарот и сметководствената евиденција на датумот на известување. Имено, Друштвото не поседува во својата сметководствена евиденција соодветни докази за правото на сопственост. Според тоа, Друштвото има евидентирано во својата сметководствена евиденција, земјиште за кои средства ние не стекнавме достатни соодветни докази за сопственост врз истите. Исто така, Друштвото е во процес на легализација на евидентираните недвижности пред надлежните државни органи со цел добивање на правен старус и имотни листови за сопственост на истите.

Дополнително, врз основа на спроведените процедури констатиравме дека на датумот на известување 31 декември 2020 година постои неусогласеност на набавната вредност, сметководствената вредност и тековната депрецијација на недвижностите, постројките и опремата во регистарот на основни средства и сметководствената евиденција на Друштвото на износ од 30.784 илјади денари, 19.339 илјади денари и 12.754 илјади денари последователно. Како резултат на тоа, не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на комплетноста и точноста на евидентираните недвижности, постројки и опрема како и годишната депрецијација на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година.

Понатаму како што е објавено во Белешка 5 кон придружните финансиски извештаи и врз основа на спроведените испитувања на расположливата изворна документација поврзана со ставките на недвижностите, ние констатиравме дека Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година има евидентирано градежни објекти во износ од 9.662 илјади Денари. Согласно имотно-правната документација, Друштвото има добиено градежни објекти на користење од страна на државата, но не и сопственост на истото, и за истото Друштвото има покренато постапка за легализација на градежните објекти со кои располага. Според тоа, Друштвото нема извршено усогласување на фактичката со евидентираната состојба на овие средства според регистарот и сметководствената евиденција на датумот на известување. Имено, Друштвото не поседува во својата сметководствена евиденција соодветни докази за правото на сопственост. Според тоа, Друштвото има евидентирано во својата сметководствена евиденција, градежни објекти за кои средства ние не стекнавме достатни соодветни докази за сопственост врз истите.

Како што е објавено во Белешка 2.4 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2020 година, Друштвото има евидентирано телекомуникациска опрема за која Друштвото има утврдено животен или корисен век од 4 години. Векот на употреба на опремата потребно е да се дефинира според очекуваната корисност на средството и соодветно Друштвото да направи сопствена проценка на корисниот век на ваквата опрема од страна на стручни и компетентни лица со цел да се процени корисниот век согласно барањата на МСС 16 – Недвижности, постројки и опрема имајќи ги во предвид сите фактори кои влијаат на трошењето на овие средства (физичко трошење, техничка и комерцијална застареност и други ограничувања). Друштвото има формирано работна група која има направено извештај за проценка на корисниот век на средствата, но истиот сеуште не е усвоен од Управниот Одбор.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Како што е објавено во Белешка 9 кон придружните финансиски извештаи, салдото на залихите на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година изнесува 61.922 илјади Денари. Ние не присуствувавме на пописот на залихите на Друштвото на наведениот датум, бидејќи тој му претходеше на датумот кога бевме ангажирани за ревизори на Друштвото. Следствено, ние не бевме во состојба, со примена на други ревизорски процедури, да стекнеме разумно уверување во однос на количините и вредноста на залихите со состојба на 31 декември 2020 година.

Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните финансиски извештаи, евидентирираниот износ на државен капитал на Друштвото на 31 декември 2020 година изнесува 365.360 илјади Денари и истиот не е запишан и усогласен со регистрираната основна главнина според изводот од Централниот Регистар на Република Северна Македонија. Нам не ни беше презентирано соодветно задоволително објаснување за причините за оваа неусогласеност. Поради тоа ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување во однос на валидноста и точноста на евидентирираниот износ на основната главнина на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година.

Како што е објавено во Белешка 13 кон придружните финансиски извештаи вкупните позајмици на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година изнесува 10.000 илјади денари кои согласно одлука на раководството се евидентирани како долгорочни позајмици. Истите се генерирани како резултат на превземен долг согласно договор за безкаматна позајмица од Буџет на РСМ за сервисирање на доспеан долг за електрична енергија склучен со Министерство за Финансии на РМ, број на договор 08-30571/2 од 08.08.2008 и со рок на доспевање на 31.12.2008. Дополнително, согласно записникот за одржан состанок помеѓу претставници на раководството на Друштвото и Министерството за финансии, раководството е известено дека Друштвото е задолжено на износ од 16.680 илјади денари по основ на камата. Соодветно, расходите за тековната 2020 година и обврските се потценети, додека пак добивката за годината што заврши на 31 декември 2020 година е преценета за погоре презентираниот износ на дополнително утврдените расходи. Исто така, Друштвото извршило погрешно обелоденување на позајмиците како долгорочни обврски кои согласно договорените услови е со рок на доспевање на 31.12.2008 година, односно истите претставуваат краткорочна обврска со што тековните обврски се потценети, а долгорочните обврски се преценети за горенаведениот износ.

Како што е објавено во Белешка 14 кон придружните финансиски извештаи вкупните долгорочни обврски спрема добавивачи на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година изнесува 4.775 илјади денари кои согласно одлука на раководството се евидентирани како долгорочни обврски. Друштвото извршило погрешно обелоденување на позајмиците како долгорочни обврски кои согласно договорените услови, односно истите претставуваат краткорочна обврска со што тековните обврски се потценети, а долгорочните обврски се преценети за горенаведениот износ.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Како што е објавено во Белешка 15 кон придружните финансиски извештаи вкупните одложени приходи на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година изнесува 24.998 илјади денари и истите се однесуваат на приходи стекнати по основ на добиени донации како државна поддршка во недвижности, постројки и опрема. Согласно Белешка 2.20 кон придружните финансиски извештаи добиените државни подршки во вид на основни средства се признаваат како одложен приход во Извештајот на финансиска состојба и се пренесува во добивки или загуби на системска и рационална основа во текот на корисниот период на поврзаните средства. Во текот на 2020 година, не е ослободен дел од разграничените приходи и не е признат во останатите тековни приходи со што одложените приходи се преценети, додека приходите, резултатот и капиталот за годината што завршува на 31 декември 2020 година се потценети. Следствено, ние не бевме во состојба, со примена на други ревизорски процедури, да стекнеме разумно уверување за потенцијалниот ефект кој би можел да се појави врз финансиските извештаи на Друштвото.

Како што е објавено во Белешка 16 кон придружните финансиски извештаи со состојба на 31 декември 2020 година, обврските на Друштвото кон добавувачите изнесуваат 10.213 илјади Денари, додека останатите тековни обврски изнесуваат 45.337 илјади Денари. Според информациите од раководството, износот од 30.047 илјади Денари се однесува на обврски кон Управа за јавни приходи за данок на добивка за кои согласно записникот од надворешна контрола пресметана е камата за ненавремена исплата на обврската за данок на добивка на износ од 15.927 илјади Денари. Соодветно, расходите за тековната 2020 година и обврските се потценети, додека пак добивката за годината што заврши на 31 декември 2020 година е преценета за погоре презентираниот износ на дополнително утврдените расходи.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укава во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото “ЈП Национална Радиодифузија”, Скопје на ден 31 декември 2020 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020.

А&БА Групп дооел, Скопје

Овластен ревизор



Бојан Петрески

03 јуни 2021



Управител



Бојан Петрески


² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година


ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2020
Во илјади денари

	Белешка	2020	2019
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	529.432	444.631
Нематеријални средства	6	-	-
		529.432	444.631
Тековни средства			
Финансиски побарувања	8	70.000	-
Залихи	9	61.922	51.680
Побарувања од купувачи и останати побарувања	10	11.720	8.915
Побарувања за данок од добивка		9.882	-
Парични средства и еквиваленти	11	94.715	232.694
		248.239	293.289
Вкупно средства		777.761	737.920
Капитал и обврски			
Капитал			
Државен капитал	12	365.360	365.360
Резерви		6.299	6.299
Акумулирана добивка		320.912	280.826
Вкупно капитал		692.571	652.485
Обврски			
Нетековни обврски			
Долгорочни позајмици	13	10.000	-
Долгорочни обврски кон добавувачи	14	4.775	-
Одложени приходи	15	24.988	24.988
		39.763	24.988
Тековни обврски			
Краткорочни позајмици	13	-	11.412
Обврски кон добавувачи и останати обврски	16	45.337	49.035
		45.337	60.447
Вкупно обврски		85.100	85.435
Вкупно обврски и капитал		777.761	737.920

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени на 15 март 2021 година од управниот одбор на ЈП Национална Радиодифузија Скопје и потпишани во негово име од:


Г-ѓа Снежана Стојановска
Овластен сметководител
Одделение за финансии и сметководство


Г-дин Фестим Хаџили
Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 декември 2020
Во илјади денари

	Белешка	2020	2019
Приходи од продажба	17	241.375	249.721
Останати деловни приходи	18	4.909	38.879
Трошоци за материјали и енергија	19	(40.808)	(44.733)
Трошоци за вработени	20	(68.689)	(62.444)
Депрецијација и амортизација	5,6	(36.120)	(36.427)
Останати оперативни трошоци	21	(57.051)	(30.017)
Добивка од оперативни активности		43.616	114.979
Финансиски приходи		986	2.447
Финансиски (расходи)		(33)	(44)
Финансиски приходи/(расходи), нето	22	953	2.403
Добивка пред оданочување		44.569	117.382
Данок на добивка	23	(4.483)	(12.496)
Добивка за годината		40.086	104.886
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		40.086	104.886

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2020
Во илјади денари

	Државен капитал	Резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
На 01 јануари 2020 година	365.360	6.299	280.826	652.485
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-
Добивка за годината	-	-	40.086	40.086
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	40.086	40.086
На 31 декември 2020 година	365.360	6.299	320.912	692.571
На 01 јануари 2019 година	365.360	6.299	177.940	549.599
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Уплата на вишок на средства на дел од акумулирани добивки во Буџет на РСМ согласно Одлука на Влада (Бел.12)	-	-	(2.000)	(2.000)
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	(2.000)	(2.000)
Добивка за годината	-	-	104.886	104.886
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	104.886	104.886
На 31 декември 2019 година	365.360	6.299	280.826	652.485

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2020
Во илјади денари

	Бел.	2020	2019
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		44.569	117.382
<i>Исправки за:</i>			
Депрецијација	5,6	36.120	36.427
Одложени приходи од донации	18	-	(34.525)
Приход од наплатени, претходно отпишани побарувања	18	(4.410)	(2.451)
Приходи од отпис на обврски	18	(58)	(1.582)
Нето сегашна вредност на расходувана опрема	21	44	195
Расход од оштетување на ненаплатливи побарувања	21	292	2.864
Приходи од камати	22	(986)	(2.446)
Расходи од камати	22	14	41
Добивка од работење пред промени во оперативниот капитал		75.585	115.905
<i>Промени во оперативниот капитал:</i>			
Залихи		(10.242)	(14.303)
Побарувања од купувачи и останати побарувања		1.313	3.817
Обврски кон добавувачи и останати обврски		1.135	5.400
Оперативна добивка по промени во обртен капитал		67.791	110.819
(Платени) камати		(14)	(41)
(Платен) данок од добивка		(14.365)	(22.294)
Нето парични текови од оперативни активности		53.412	88.484
Инвестициони активности			
(Набавка) на недвижности, постројки и опрема		(120.965)	(152.880)
Дадени финансиски позајмици		(70.000)	-
Приливи по камати		986	2.446
Нето парични текови од инвестициони активности		(189.979)	(150.434)
Финансиски активности			
Исплатени дивиденди		-	(2.000)
(Одливи) од исплатени позајмици со камата		(1.412)	(5.025)
Нето парични текови од финансиски активности		(1.412)	(7.025)
Нето промени кај паричните средства и еквиваленти		(137.979)	(68.975)
Парични средства и еквиваленти на почетокот		232.694	301.669
Парични средства и еквиваленти на крајот	11	94.715	232.694

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ЈП Национална Радиодифузија Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е јавно претпријатие основано од Владата на Република Северна Македонија со Закон за основање на ЈП Национална Радиодифузија, донесен на 28 јануари 1998 година.

Друштвото е регистрирано во Централен Регистер на Република Северна Македонија под ЕМБД бр.5218837 и Деловоден број: 30120120032220. Седиштето на Друштвото е во Скопје на Бул. Гоце Делчев бр.19 Скопје.

Во согласност со член 5 од Законот за основање на ЈП Национална Радиодифузија – Скопје (Сл. Весник на РМ бр.6/98 и дополнување во бр.98/2000) основна дејност на Друштвото опфаќа:

- развој, проектирање, изградба, одржување и употреба на основната радиодифузна мрежа на територијата на Република Северна Македонија;
- обезбедување пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми и други информациски содржини наменети за општ прием во слободен простор и по кабловска радио-телевизиска мрежа на територијата на Република Северна Македонија;
- обезбедување на телетекст, пренос на податоци преку радио и други услуги преку основната радиодифузна мрежа;
- обезбедување емитување на посебни програми за информирање, зачувување на културните и историските традиции и за одржување и унапредување на врските со иселениците и други граѓани од Република Северна Македонија кои живеат во соседните земји, Европа и други континенти; и
- контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република Северна Македонија со радио и телевизиски сигнали емитувани од МРТ, како и контрола и мерење на пречки од други радиодифузни станици.

Со новите законски измени објавени на 12 Јули 2019 година во Службен весник бр.143 на Република Северна Македонија извршени се измени и дополнувања во дејноста на Јавното Претпријатие Македонска Радиодифузија, Скопје. Оттука и дефинираните дејности на ЈП Македонска Радиодифузија Скопје се:

- пренос и емитување на програмите и програмските сервиси што ги обезбедува јавниот радиодифузен сервис Македонска радиотелевизија (во натамошниот текст МРТ),согласно со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
- ЈП Македонска Радиодифузија. Скопје за потребите на МРТ експериментално пренесува и емитува програми и/или програмски сервиси,обезбедува дополнителни услуги за емитување или пренос на програми и/или програмски сервиси на различни видови технолошки платформи, врз основа на одобрена студија од страна на Владата на Република Северна Македонија,

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжува)

- контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република Северна Македонија на програмските сервиси кои ги пренесува и емитува јавното претпријатие,
- обезбедува оптичка инфраструктура и придружни средства за потребите на операторите за нивно агрегациско поврзување со пристапни broadband мрежи,
- поврзување на институциите од јавниот сектор и локациите за бесплатен WiFi интернет пристап во единиците на локалната самоуправа на Националната оптичка транспортна мрежа,
- обезбедување на пристапни broadband мрежи и средства во областите каде нема доволен комерцијален интерес за инвестиции за ваков вид на мрежи, со цел операторите истите да ги користат за на крајните корисници да им обезбедат broadband пристап до интернет и други
- Друштвото може да остварува и дополнителни активности и услуги со надомест, по други радиодифузни мрежи, поврзани со основната дејност, а особено заради целосно и економично користење на техничките и човечките капацитети и остварување на дополнителен приход.

Основна дејност на Друштвото е регистрирана според шифра 61.20 дејности на бежични телекомуникации – развој, проектирање, изградба и одржување на основната радиодифузна мрежа на територија на Република Северна Македонија.

Друштвото ги извршува своите активности преку:

- три радио мрежи на ултра кратки бранови (ВХВ/ФМ)
- една радио мрежа на средни бранови (СБ)
- дигитален мултиплекс (ДВБ-Т); и
- мрежа за микробранови дигитални преносни врски.

Друштвото е формирано со цел да ги исполнува јавните потреби на граѓаните со ефикасно и економично располагање на собраните средства од дадените услуги во склоп на својата дејност.

Друштвото ја обавува својата дејност врз основа на следнава законска рамка, и тоа:

- Закон за основање на ЈП Национална радиодифузија – Скопје (Службен весник на РСМ бр.6/98 и дополнување во 98/2000, 143/2019, 143/2019,152/2019);
- Закон за јавни претпријатија (Сл. Врсник на РСМ бр.38/96;6/02;40/03;49/06;22/07;83/09 и 97/10)
- Закон за електронски комуникации (Сл. Врсник на РСМ бр.39/2014, 188/2014)
- Закон за радиодифузна дејност (Сл. Врсник на РСМ бр.100/2005; 19/2007; 103/2008; 6/10; 97/2011 и 145/2010)
- Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Сл. Врсник на РСМ бр. 184/2013;13/2014; 44/2014; 101/2014; 132/2014 , 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 172/20).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжува)

Организационата структура на Друштвото (до ниво на сектор) е како што следи:

Деловни единици/сектори

- Деловна единица за Економски правни и општи работи
 - Сектор за економски работи,
 - Сектор за нормативно правни и општи работи, човечки ресурси,
- Деловна единица за Пренос и емитување
 - Сектор Емисиона техника и
 - Сектор Телекомуникации
- Деловна единица за Развој и инфраструктура
 - Сектор Инфраструктура
 - Сектор Развој и инвестиции

Организациони единици надвор од деловните единици

- Дирекција и Самостојно одделение за Внатрешна Контрола и Ревизија

Органите на Друштвото, согласно член 16 од Законот за јавни претпријатија се Управниот одбор, Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење и Директорот.

Управниот одбор на 31 декември 2020 година е во следниот состав:

Име и презиме	Позиција во УО
Размена Чекиќ Дуровиќ	Претседател
Вегим Селими	Заменик претседател
Дионис Танасковски	Член
Билјана Боцеска	Член
Алајдин Алиу	Член
Марко Михаилоски	Член
Маја Герасимовска	Член

Надзорниот одбор на 31 декември 2020 година е во следниот состав:

Име и презиме	Позиција во НО
Сашо Јаковлески	Претседател
Дрита Мифтари	Заменик претседател
Валентин Тасевски	Член
Магдалена Савевска	Член
Даниела Велковска	Член

На 31 декември 2020 година, Директор на Претпријатието е Д-р Фестим Халили, избран од страна на Управниот одбор со Одлука број 02-1410/5 од 2020 година.

Просечниот број на вработени во Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2020 година изнесува лица 145 лица (2019: 141 лица).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Друштвото ја води сметководствената евиденција и подготвува финансиски извештаи во локалната валута – Македонски Денар (МКД или Денар) која претставува функционална и презентациона валута.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно направени се прилагодувања во презентацијата на споредбените податоци со цел истата да одговара на презентацијата на тековните податоци.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.2. Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2020	31 декември 2019
1 УСД	50,2353 Денари	54,9518 Денари
1 ЕУР	61,6940 Денари	61,4856 Денари

2.3. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 1 јануари 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени и објавени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Ефектот од ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата во текот на периодите е иницијално евидентиран на сметката на ревалоризационите резерви, која претставува составен дел на сметките од капиталот. Последователно на крајот на 2007 година, овие резерви се рекласифицирани (прекнижени) на сметката на акумулираната добивка.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Компјутери	4 години
Погонски и деловен инвентар, мебел и транспортни средства	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.4. Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.5. Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираните износи на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износи на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.6. Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивидени од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Оштетувањето на финансиските средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата. За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот. Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

2.7. Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.8. Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

2.9. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.10. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

2.11. Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Државен капитал

Државниот капитал се состои од објективната вредност на монетарните и немонетарните средства доделени од страна на основачот на Друштвото во моментот на неговото основање. Последователно, основачкиот капитал е зголемуван по пат на алокација на добивките и ревалоризационите резерви.

(в) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни резерви и резерви од реинвестирана добивка се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени удели и исплата на дивиденди.

(д) Акумулирани добивки/загуби

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.12. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски по амортизирана набавнавредност. Овие финансиски обврски се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече.

Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.13. Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.14. Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.15. Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен трошок се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

2.16. Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени.

Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото не пресмета и не евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.17. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.18. Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.19. Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба на производи

Приходот од продажба на производи се признава во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфични критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се сметаат разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Приходи од радиодифузна такса

Радиодифузната такса претставува јавна давачка што служи за покривање на трошоците за создавање и емитување на програми и за техничко-технолошки развој на дејноста.

Во септември 2017 година, со измени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузната такса е укината. Со овие измени пропишано е обезбедување на средства за финансисрање на радиодифузната дејност со средства од Буџетот на РМ. Распределбата на средствата помеѓу корисниците на средствата не е променета.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на пропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.20. Државни поддршки

Друштвото добива државни поддршки во вид на основни средства и субвенции. Државните поддршки не се признаваат додека нема разумна сигурност дека Друштвото ќе ги исполни условите кои се наведени во договорите за поддршка како и сигурност дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки чии примарен услов е дека друштвото може да купува, гради или поинаку набавува нетековни средства, се признаени како одложен приход во Извештајот на финасиска состојба и пренесен во добивка или загуба на системска и рационална основа во текот на корисниот период на поврзаните средства.

2.21. Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.22. Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.23. Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.24. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

3.1. Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансикиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитбилитетот на секој дилер и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата целосно е однапред планирана.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на Извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

Класи на финансиски средства - евидентирана вредност	2020	2019
Финансиски побарувања	70.000	-
Побарувања од купувачи, нето	9.973	8.157
Побарувања од вработени	242	139
Побарувања од извршители	145	145
Парични средства и еквиваленти	94.715	232.694
	175.075	241.135

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.3. Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	31 Декември 2020			
	Тековни		Нетековни	
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Подоцна од 5 години
Обврски кон добавувачи	14.988	-	-	-
Обврски кон вработени	837	-	-	-
Обврски за надоместоци спрема членови на управен и надзорен одбор	13	-	-	-
Позајмици со камата	-	-	-	10.000
	15.838	-	-	10.000

	31 Декември 2019			
	Тековни		Нетековни	
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Подоцна од 5 години
Обврски кон добавувачи	12.201	-	-	-
Обврски кон вработени	5.396	-	-	-
Обврски за надоместоци спрема членови на управен и надзорен одбор	129	-	-	-
Позајмици со камата	11.412	-	-	-
	29.138	-	-	-

3.4. Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	2020	2019
Средства		
ЕУР	-	-
Обврски		
ЕУР	4.775	4.759
Нето средства	(4.775)	(4.759)

Анализа на сензитивноста на странски валути

		Ефект врз финансискиот резултат	
		2020	2019
ЕУР	1%	(48)	(48)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат неповолен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

	2020	2019
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Финансиски побарувања	70.000	-
Побарувања од купувачи, нето	9.973	8.157
Побарување од вработени	242	139
Побарувања од извршители	145	145
Парични средства и еквиваленти	183	334
	80.543	8.775
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	94.532	232.360
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	-	-
	175.075	241.135
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски кон добавувачи	14.988	12.201
Обврски кон вработени	837	5.396
Обврски за надоместоци спрема членови на надзорен и управен одбор	13	129
	15.838	17.726
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	-	1.409
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	10.000	10.003
	25.838	29.138

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

	2020		
	Нето износ	2%	(2%)
Со променлива каматна стапка	(10.000)	(200)	200
	2019		
	Нето износ	2%	(2%)
Со променлива каматна стапка	-	-	-

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.5. Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на сопствениците, да издаде влогови или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 13, парични средства и еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2020	2019
Позајмици со камата	10.000	11.412
Парични средства и еквиваленти	(94.715)	(232.694)
Нето обврски	(84.715)	(221.282)
Капитал	692.571	652.485
	-	-

3.6. Процена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Процена на објективна вредност (продолжува)

3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година, Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2020	2019	2020	2019
Средства				
Финансиски побарувања	70.000	-	70.000	-
Побарувања од купувачи, нето	9.973	8.157	9.973	8.157
Побарување од вработени	242	139	242	139
Побарувања од извршители	145	145	145	145
Парични средства и еквиваленти	94.715	232.694	94.715	232.694
Вкупни средства	175.075	241.135	175.075	241.135
Обврски				
Позајмици со камата	10.000	11.412	10.000	11.412
Обврски кон добавувачи	14.988	12.201	14.988	12.201
Обврски кон вработени	837	5.396	837	5.396
Обврски за надоместоци спрема членови на надзорен и управен одбор	13	129	13	129
Вкупни обврски	25.838	29.138	25.838	29.138

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Објективната вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност. Објективната вредност на позајмените со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки и специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможности купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2020 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжува)

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

5. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Вкупно
Набавна вредност или ревалоризирана вредност				
На 01 јануари 2019	218.891	267.780	1.098.566	1.585.237
Набавки	-	-	152.880	152.880
Расходувања и оттуѓувања	-	-	(17.448)	(17.448)
На 31 декември 2019	218.891	267.780	1.233.998	1.720.669
На 01 јануари 2020				
На 01 јануари 2020	218.891	267.780	1.233.998	1.720.669
Набавки	-	5.030	115.935	120.965
Расходувања и оттуѓувања	-	-	(44)	(44)
На 31 декември 2020	218.891	272.810	1.349.889	1.841.590
Акумулирана депрецијација				
На 01 јануари 2019	-	255.645	1.001.219	1.256.864
Депрецијација за годината	-	1.468	34.959	36.427
Расходувања и оттуѓувања	-	-	(17.253)	(17.253)
На 31 декември 2019	-	257.113	1.018.925	1.276.038
На 01 јануари 2020				
На 01 јануари 2020	-	257.113	1.018.925	1.276.038
Депрецијација за годината	-	2.473	33.647	36.120
Расходувања и оттуѓувања	-	-	-	-
На 31 декември 2020	-	259.586	1.052.572	1.312.158
Нето евидентирана вредност				
На 31 декември 2019	218.891	10.667	215.073	444.631
На 31 декември 2020	218.891	13.224	297.317	529.432

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Расходување на недвижности, постројки и опрема

Во текот на 2020 година Друштвото расходуваше дел од своите недвижности, постројки и опрема со набавна вредност на износ од 44 илјади Денари (2019: 17.448 илјади Денари) и акумулирана депрецијација на износ од нула илјади денари (2019: 17.253 илјади Денари). Нивната неотпишана вредност признаена во тековните расходи за 2020 година изнесува 44 илјади Денари (2019: 195 илјади Денари) (Белешка 19).

6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер и лиценци	Вкупно
Набавна вредност		
На 01 јануари 2019	19.040	19.040
На 31 декември 2019	19.040	19.040
На 01 јануари 2020	19.040	19.040
На 31 декември 2020	19.040	19.040
Акумулирана амортизација		
На 01 јануари 2019	19.040	19.040
На 31 декември 2019	19.040	19.040
На 01 јануари 2020	19.040	19.040
На 31 декември 2020	19.040	19.040
На 31 декември 2019	-	-
На 31 декември 2020	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

31 декември 2020	Средства по обј.вредност преку добивки и загуби	Вкупно
Средства според Билансот на состојба		
Финансиски побарувања	70.000	70.000
Побарувања од купувачи, нето	9.973	9.973
Побарувања од вработени	242	242
Побарувања од извршители	145	145
Пари и парични еквиваленти	94.715	94.715
	175.075	175.075

Обврски според Билансот на состојба	Останати фин. обврски.по аморт.наб.вр.	Вкупно
Позајмици	10.000	10.000
Обврски кон добавувачи	14.988	14.988
Обврски кон вработени	837	837
Обврски за надоместоци спрема членови на надзорен и управен одбор	13	13
	25.838	25.838

31 декември 2019	Средства по обј.вредност преку добивки и загуби	Вкупно
Средства според Билансот на состојба		
Побарувања од купувачи, нето	8.157	8.157
Побарувања од вработени	139	139
Побарувања од извршители	145	145
Пари и парични еквиваленти	232.694	232.694
	241.135	241.135

Обврски според Билансот на состојба	Останати фин. обврски.по аморт.наб.вр.	Вкупно
Позајмици	11.412	11.412
Обврски кон добавувачи	12.201	12.201
Обврски кон вработени	5.396	5.396
Обврски за надоместоци спрема членови на надзорен и управен одбор	129	129
	29.138	29.138

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

8. ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА

	2020	2019
Краткорочни позајмици		
- Домашни правни – ЈП Национални Шуми	70.000	-
	70.000	-

Во текот на 2020 година Друштвото одобри бескаматна позајмица на износ од 70.000 илјади Денари на ЈП Национални Шуми врз основа на договор за позајмица склучен на 11 јуни 2020 година, со рок на враќање најдоцна до 30 ноември 2020 година.

9. ЗАЛИХА

	2020	2019
Суровини и материјали	50.749	47.693
Ситен инвентар	10.276	3.090
Резервни делови	897	897
	61.922	51.680

10. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2020	2019
Побарувања од купувачи		
Побарувања за радиодифузна такса	430.396	432.352
Домашни купувачи	62.553	62.899
	492.949	495.251
Намалено за: резервирања за оштетувања	(482.976)	(487.094)
Вкупно побарување од купувачи	9.973	8.157
Останати тековни побарувања		
Однапред пресметани и платени трошоци	1.349	-
Побарување од вработени	242	145
Побарување од извршители	145	145
Побарувања за дадени аванси	11	-
Побарување за повеќе платен ддв	-	474
	1.747	764
Намалено за: резервирање за оштетувања	-	(6)
Вкупно останати побарувања	1.747	758
	11.720	8.915

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2020	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	9.973	482.976	492.949
Исправка на вредност	-	(482.976)	(482.976)
Нето евидентирана вредност	9.973	-	9.973

31 декември 2019	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	8.157	487.094	495.251
Исправка на вредност	-	(487.094)	(487.094)
Нето евидентирана вредност	8.157	-	8.157

Старосната структура на доспеаните, неоштетени побарувања на датумите на известување е како што следи:

	2020	2019
До 60 дена	4.236	2.435
Од 61 до 120 дена	970	518
Од 121 до 180 дена	19	704
Од 181 до 360 дена	275	287
Над 1 година	4.473	4.213
	9.973	8.157

Промените во сметката на резервирање на побарувањата и останати побарувања поради оштетување е како што следи:

Побарувања од купувачи	2020	2019
На 1 јануари	487.094	486.681
Расход поради оштетување за годината (Белешка 20)	292	2.864
Наплатени претходно резервирани побарувања (Белешка 17)	(4.410)	(2.451)
На 31 декември	482.976	487.094

Останати побарувања	2020	2019
На 1 јануари	6	6
Отпис на оштетени побарувања поради изгубени тужби по судски одлуки	(6)	-
На 31 декември	-	6

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

11. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

	2020	2019
Денарски сметки во домашни банки	94.532	232.360
Кредитни картички во домашни банки	97	223
Готовина во благајна	86	111
	94.715	232.694

12. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Државен капитал

Според изводот од тековната состојба кај Централниот Регистар на Република Северна Македонија вредноста на основната главнина не е утврдена. Според сметководствената евиденција на Друштвото вредноста на основната главнина на 31 декември 2020 и 2019 година изнесува 365.360 илјади Денари. Единствен сопственик на Друштвото е Влада на Република Северна Македонија.

Резерви

Движењето на сметките на резервите во текот на 2020 и 2019 година е како што следи:

	Резерви	Вкупно
01 јануари 2019	6.299	6.299
31 декември 2019 / 01 јануари 2020	6.299	6.299
31 декември 2020	6.299	6.299

Резервите, кои со состојба на 31 декември 2020 изнесуваат 6.299 илјади денари (2019: 6.299 илјади денари) се состојат во целост од законски резерви, создадени врз основа на тековната законска регулатива. Законските резерви, се создадени во текот на годините преку распределба на добивката по оданочување и реворизациони резерви. Во согласност со законската регулатива, Друштвото има обврска секоја година да издвојува 5% од својата нето добивка по оданочување, се додека нивото на тие резерви не достигне 10% од регистрарираниот капитал. Овие резерви можат да се користат за покривање на загуби и исплати на дивиденди на оснивачот, по претходна одлукана Управниот одбор.

Акумулирана добивка

Во текот на 2019 година Друштвото исплати вишок на средства на дел од акумулираната добивка во Буџетот на Република Северна Македонија на износ од 2.000 илјади денари согласно Одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на вишокот на средства на дел од акумулираната добивка на Јавното Претпријатие Македонска Радиодифузија – Скопје и уплата во буџетот на Република Северна Македонија бр.45-5512/1 од 20 август 2019 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

13. ПОЗАЈМИЦИ

	2020	2019
Долгорочни позајмици со камата		
Министерство за финансии преземен долг од лондонски и париски клуб, на износ од 22.511.865 денари, каматна стапка 4% годишно и период на враќање до 01.03.2020 година и грејс период од 1 година.	-	1.409
Министерство за финансии превземен долг согласно договор за безкаматна позајмица од Буџет на РСМ за сервисирање на доспеан долг за електрична енергија склучен со Министерство за Финансии на РМ, број на договор 08-30571/2 од 08.08.2008 и со рок на доспевање на 31.12.2008	10.000	-
Вкупно долгорочни позајмици	10.000	1.409
Намалено за: тековна доспеаност	-	(1.409)
Долгорочен дел	10.000	-

Краткорочни позајмици со камата

Министерство за финансии превземен долг согласно договор за безкаматна позајмица од Буџет на РСМ за сервисирање на доспеан долг за електрична енергија склучен со Министерство за Финансии на РМ, број на договор 08-30571/2 од 08.08.2008 и со рок на доспевање на 31.12.2008	-	10.000
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици со камата	-	1.409
Обврски по камати	-	3
Краткорочни позајмици и тековно доспев.на долгорочни позајмици	-	11.412
Се вкупно позајмици	10.000	11.412

Прегледот на доспевањето на обврските по позајмици и финансиски наеми е презентираан во Белешката 3.3.

Планот за отплата на долгорочните позајмици е како што следи:

	2020	2019
Во рок од 12 месеци	-	-
Во рок од 2 - 5 години	-	-
Над 5 години	10.000	-
	10.000	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

14. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Обврски кон добавувачи		
Домашни добавувачи	-	-
Странски добавувачи	4.775	-
Вкупно обврски спрема добавувачи	4.775	-

15. ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ

На 31 декември 2020 година, салдото на одложените приходи во износ од 24.988 илјади денари (2019: 24.988 илјади Денари) се состои од следново:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Донации од поранешни години		
Мрежен систем	7.171	7.171
Донација од МТТВ за III-та фаза и ТВ Мрежа од Норвешка влада за дигитализација на микробрановите мрежи	12.050	12.050
Дигитализација	3.937	3.937
Парични средства Тарбс	1.830	1.830
	24.988	24.988

Промените во сметката одложени приходи од донации е како што следи:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
На 1 јануари	24.988	65.020
Амортизација на материјални средства примени преку донации (Бел.16)	-	(34.525)
Отпис на залиха	-	(5.507)
На 31 декември	24.988	24.988

Разграничените приходи кои со состојба на 31 декември 2020 година изнесуваат 24.988 илјади денари (2019: 24.988 илјади Денари) се однесуваат на приходи стекнати по основ на добиени донации како државна поддршка во недвижности, постројки и опрема. Одложен приход се признава врз основа на амортизација на материјалните средства примени од донациите.

Реализирањето на разграничените приходи ќе се признава на систематска основа која соодветствува на преостанатиот период на искористување на материјални те средства.

Во текот на 2020 година, не е ослободен дел од разграничените приходи и не се признати тековни приходи (2019: 34.525 илјади Денари) (Белешка 16).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

16. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2020	2019
Обврски кон добавувачи		
Домашни добавувачи	10.213	7.442
Странски добавувачи	-	4.759
Вкупно обврски спрема добавувачи	10.213	12.201
Останати обврски		
Обврски за данок на непризнати расходи и помалу искажани приходи	30.047	30.047
Обврски за плати, даноци и придон. на вработени	605	5.345
Обврски за намнина	197	750
Обврски за данок на додадена вредност	1.336	332
Обврски за надоместоци спрема членови на надзорен и управен одбор	13	129
Обврски спрема осугурителни компании	7	109
Останати обврски спрема вработени	232	51
Обврски за персонален данок на доход	7	20
Однапред пресметани трошоци	2.437	17
Аванси на купувачи	237	15
Останати обврски	6	19
Вкупно останати обврски	35.124	36.834
Вкупно обврски	45.337	49.035

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2020	2019
Продажба на домашен пазар		
Приходи од субвенции од Министерство за информатичко општество и администрација	224.250	234.000
Приходи од наемнини	17.125	15.721
	241.375	249.721

18. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	2020	2019
Приход од наплатени претходно отпишани побарувања (Бел.9)	4.410	2.451
Останати приходи	385	-
Приходи од отпис на обврски	58	1.582
Приходи од наплатени пенали, казни и штети	56	151
Приход од ослободување на разграничени донации (Бел 13)	-	34.525
Приходи од судски, нотарски и трошоци за извршување	-	170
	4.909	38.879

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

19. ПОТРОШЕНИ СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

	2020	2019
Енергија и гориво	29.088	37.802
Потрошени материјали	10.640	4.384
Отпис на ситен инвентар и автогуми	351	1.230
Потрошок на резервни делови	469	1.010
Потрошени канцелариски материјали	260	307
	40.808	44.733

20. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2020	2019
Бруто плати	66.722	59.645
Регрес за годишен одмор	1.564	1.940
Останати трошоци за вработените	403	859
	68.689	62.444

21. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2020	2019
Услуги за одржување	21.888	3.378
Услуги по договор за вработување	19.655	1.229
Наемнини	2.597	2.709
Интелектуални услуги	1.676	5.124
Надомест на членовите на управен и надзорен одбор	1.662	1.674
ПТТ и транспортни трошоци	1.425	1.232
Услуги за обезбедување	1.270	1.267
Премии за осигурување	1.228	2.705
Трошоци за вода, комуналли и зеленило	1.172	1.443
Останати оперативни расходи	1.006	1.323
Трошоци за службени патувања	990	2.480
Останати услуги	940	712
Даноци, придонеси и чланарина кои не зависат од резултатот	353	621
Обуки на вработени	298	497
Загуби поради оштетување и отпис на кратк.побарувања (Бел.12)	292	2.864
Трошоци за пропаганда, реклама и репрезентација	254	466
Трошоци за здравствени прегледи	197	12
Банкарски услуги	104	86
Неамортизирана вредност на расх.мат.средства (бел. 5)	44	195
	57.051	30.017

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

22. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	2020	2019
Приходи		
Камати	986	2.446
Позитивни курсни разлики	-	1
	986	2.447
Расходи		
Камати	(14)	(41)
Негативни курсни разлики	(19)	(3)
	(33)	(44)
Нето финансиски приходи	953	2.403

23. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувањето на вкупниот данок на добивка според Билансот на успех за 2020 и 2019 е како што следи:

	2020	2019
Добивка пред оданочување	44.569	117.382
<i>Усогласување за:</i>		
Неодбитни трошоци за даночни цели	553	7.581
Намалување на даночна основа за наплатени претходно отпишани побарувања	(290)	-
Основа за оданочување	44.832	124.963
Даночна стапка	10%	10%
Тековен даночен трошок	4.483	12.496
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>10,06%</i>	<i>10,65%</i>

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2020, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 48.000 илјади Денари (2019: 48.000 илјади Денари). На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови.

Дополнително со состојба на 31 декември 2020 година Друштвото има покренато судски постапки против правни лица за наплата на побарувања на износ од 23.131 илјади денари (2019: 36.268 илјади денари).

Даночен ризик

Посебните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежи на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во посебните финансиски извештаи.

25. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзани субјекти

Трансакциите со поврзаните субјекти се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2020				
Министерство за информатичко општество и администрација	-	-	224.250	-
Влада на РМ	-	10.000	-	-
Клучен раководен кадар	-	-	-	1.311
Вкупно	-	10.000	224.250	1.311

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2019				
Министерство за информатичко општество и администрација	-	-	234.000	-
Влада на РМ	-	11.412	-	-
Клучен раководен кадар	-	-	-	2.952
Вкупно	-	11.412	234.000	2.952

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

26. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2020 година - датум на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи следниве настани се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи:

По 31 декември 2020 година, ширењето на COVID-19 сериозно влијае на многу локални економии низ целиот свет. Во многу држави, бизнисите се принудени да го прекинат своето работење или да ги лимитираат своите активности за подолг или недефиниран период. Преземените мерки со цел запирање на ширењето на вирусот, вклучувајќи забрани за патувања, карантин, социјално дистанцирање и затварање на несуштински услуги кои предизвикаа значајно пореметување на бизнисот во целиот свет, резултирајќи со економско забавување. Глобалните берзи исто така доживуваат големи несигурности и нивно значајно слабеење. Владите и централните банки исто така реагираа со монетарни и фискални интервенции со цел стабилизирање на економската состојба. Друштвото смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2020 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание. Времетраењето и влијанието на пандемијата COVID-19, како и ефективноста одговорот од страна на владата и централната банка, остануваат нејасни во овој момент. Не е возможно веродостојна проценка за времетраењето и сериозноста од овие последици, како и влијанието на финансиската состојба и резултатите од работењето и паричните текови на Друштвото во идните периоди

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за
годината што завршува на 31 декември 2020



Врз основа на член 12 став 1 алинеја 5 од Статутот на ЈП Национална радиодифузија - Скопје, а во корелација со член 19 став 1 алинеја 4 од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на РМ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/2016, 64/2018 и 35/2019) Управниот одбор на 29.03.2021 година разгледувајќи ги Годишната сметка, Финансиските извештаи и Извештајот на раководството на ЈП НРД за 2020 та година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

1. Се разгледа и прифати Годишната сметка, Финансиските извештаи и Извештајот на раководството на ЈП НРД за 2020 та година (архивски број 05-303/1 од 15.03.2021 година)
2. За Годишната сметка, Финансиските извештаи и Извештајот на раководството на ЈП НРД за 2020 та година, се произнесе Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење со Позитивно мислење (бр. 05-303/2 од 26.03.2021 г).
3. Составен дел на оваа Одлука е Годишната сметка, Финансиските извештаи и Извештајот на раководството на ЈП НРД за 2020 та година.
4. Годишната сметка, Финансиските извештаи и Извештајот на раководството на ЈП НРД за 2019 та година ќе се усвои од Управниот одбор, по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.
5. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето.
6. Примерок од Одлуката да се достави до:
 - Архива
 - Сектор за економски работи
 - Сектор за правни, кадровски и општи работи
 - Одделение за финансии и сметководство
 - Влада на РСМ

Подготвил:Л.Малиновска

Управен одбор на ЈП НРД
Претседател,
м-р Размена Чекиќ - Дуровиќ

